

1	Наслов на наставниот предмет	<b>ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 2</b>			
2	Код	ДОР504			
3	Студиска програма	Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медицина			
4	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Катедра за Орална хирургија			
5	Степен (прв, втор, трет циклус)	Интегрирани студии од I и II циклус			
6	Академска година / семестар	5. година, IX и X семестар	7	Број на ЕКТС кредити	7
8	Наставник	Проф.Д.р Оливер Димитровски; Проф.Д.р Борис Величковски; Проф.Д.р Марија Пеева; Проф.Д.р Марина Кацарска; Проф.Д.р Едвард Јанев; Проф.Д.р Даниела Велевска			
9	Предуслови за запишување на предметот	Отслушани сите задолжителни предмети од 7 и 8 семестар и положени сите задолжителни предмети од 5 и 6 семестар.			
10	Цели на предметната програма (компетенции): 1. Оспособен е за поставување на дијагноза и диференцијална дијагноза 2. Оспособен е за одредување на план на терапија 3. Оспособен е за изведување на одредени терапевтски постапки (методи на локална инфилтративна анестезија, типични и атипични екстракции на заби, типични и атипични екстракции на заби кај пациенти со ризик, третман на компликации поврзани со локална инфилтративна анестезија и компликации поврзани со екстракција на заби) 4. Пошироко познавање во однос на одредена оралнохируршка казуистика 5. Одонтогени и неодонтогени цисти на вилиците и хируршки третман 6. Превенција и згрижување на оралнохируршките компликации 7. Оралнохируршки-ортодонтски интервенции 8. Оралнохируршки интервенции во детска возраст 9. Дентални графтови 10. Претпротетска хирургија 11. Примена на коскени графтови и алопластични материјали во орофацијалната регија 12. Присуство на студент во операциона сала.				
11	<b>Содржина на предметната програма:</b>				
	<b>Предавања</b>				<b>час</b>
	1. Одонтогени цисти на вилицы				- 2 часа
	2. Неодонтогени цисти				- 2 часа
	3. Хируршки третман на цисти во вилиците				- 2 часа
	4. Превенција и згрижување на оралнохируршките компликации				- 2 часа
	5. Превенција и третман на ургентни состојби				- 2 часа
	6. Оралнохируршки-ортодонтски интервенции				- 2 часа
	7. Оралнохируршки интервенции во детска возраст				- 2 часа
	Колоквиум 1				
	8. Трауматски повреди на заби				-1 час
	9. Дентални графтови - Реимплантација на заби				- 1 час
	10. Трансплантација на заби				- 1 часа
	11. Претпротетски хируршки интервенции на меки ткива				- 1 час
	12. Претпротетски хируршки интервенции на коскени ткива				- 1 час
	13. Епизодни бессвесни состојби				- 2 часа
	14. Примена на ласер во оралната хирургија				- 2 часа
	15. Водена ткивна регенерација				- 1 час
	16. Водена коскена регенерација				- 1 час
	17. Карактеристики и примена на коскени графтови во орофацијална регија				- 1 час
	18. Примена на алопластични материјали во орофацијална регија				- 1 час
	19. Биопсиони дијагностички постапки				- 1 час
	Колоквиум 2				
	<b>Вкупно</b>				<b>30</b>

<b>Практична настава</b>		час		
1. Земање на анамнеза на пациент за оралнохируршки интервенции		5		
2. Клинички екстраорален и интраорален преглед		5		
3. Типични екстракции на оделни морфолошки групи на заби во горна и долна вилица		5		
4. Атипични екстракции на оделни морфолошки групи на заби во горна и долна вилица		5		
5. Компликации во тек на екстракција на заби		5		
6. Компликации после екстракција на заби		5		
7. Типични и атипични екстракции на заби кај здрави пациенти		5		
8. Типични и атипични екстракции на заби кај ризични пациенти		5		
9. Земање на анамнеза на пациент за оралнохируршки интервенции		5		
10. Клинички екстраорален и интраорален преглед		5		
11. Типични екстракции на оделни морфолошки групи на заби во горна и долна вилица		5		
12. Атипични екстракции на оделни морфолошки групи на заби во горна и долна вилица		5		
13. Компликации во тек на екстракција на заби		5		
14. Компликации после екстракција на заби		5		
15. Присуство во операциона сала при изведување на оралнохируршки интервенции		5		
Вкупно		75		
12	<b>Методи на учење</b> Интерактивна теоретска настава, практична работа во мали групи и други облици на изведување настава.			
13	Вкупен расположив фонд на време	210 часа		
14	Распределба на расположивото време	IX семестар - предавања -15 часа, вежби – 30 часа ; X семестар – предавања - 15 часа, вежби – 45 часа, домашно учење и други активности- 105 часа		
15	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	IX семестар – 15 часа X семестар – 15 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	IX семестар – 30 часа X семестар – 45 часа
15	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	105 часови
16	Начин на оценување	17.1.	Тест 1 Тест 2	Тест 1 – 15 бодови Тест 2 – 15 бодови
		17.2.	Активност и учество на предавања и вежби - бодови; Семинарска работа /проект (презентација : писмена и усна)- бодови	Активност и учество на предавања – 3 бодови Вежби - 7 бодови (2+5);
		17.3.	Завршен(усен ) испит	60 - бодови
17	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 59 бода		5 (пет) (F)
		од 60 до 67 бода		6 (шест) (E)
		Од 68 до 75 бода		7 (седум) (D)
		од 76 до 84 бода		8 (осум) (C)
		од 85 до 93 бода		9 (девет) (B)
		од 94 до 100 бода		10 (десет) (A)
18	Услов за потпис и полагање на завршен испит	За да добие потпис студентот е потребно да ги исполни обврските за време на теоретската и практичната настава. За да пристапи на завршен испит, треба да ги положи предвидените колоквиуми. Освоени кредити од предметите Орална хирургија 1, Општа хирургија, Анестезија и седација и Интерна медицина		

19	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
20	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација од страна студентите, контрола на асистентите во изведување на практичната настава и проценка на постигнатиот успех на студентите, како и проодноста на студентите кои го положиле предметот				
21	<b>Литература</b>					
	22.1.	<b>Задолжителна литература</b>				
		Ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Наставниците на катедрата за орална хирургија	Авторизирани и систематизирани предавања		
		2	Марковиќ А	Практикум оралне хирургије	Стоматолошки факултет, Белград	2011
		3	Тодоровиќ Љ	Орална хирургија	Београд: Наука	2002
		4	Тодоровиќ Ј	Анестезија у стоматологији	Београд: Наука	2001
		5	Мише И.	Орална хирургија	Југословенска медицинска наклада	1988
		6	Кацарска М. Ј.	Дијагноза и хируршка терапија на периапикалните инфламаторни лезии	УКИМ-Стоматолошки факултет, Скопје	2013
		7	Перовиќ Ј.	Орална имплантологија	Стоматолошки факултет-Универзитет у Београду	2004
		8	Кнежевиќ Г.	Орална хирургија	Медицинска наклада, Загреб	2003
		9	Hupp J	Oral and Maxillofacial surgery		
		10	Fragiskos F. D.	Oral Surgery	Springer-Verlag Berlin Heidelberg	2007
		11	Петровиќ В.	Периапикалне лезије	Београд: Веларта	2001
		12	Петровиќ В.	Цисте вилица, лица и врата	Београд: Наука	1994
	22.2.	<b>Дополнителна литература</b>				
		Ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Peterson Larry J.	Contemporary oral and maxillofacial surgery	Mosby Year Book, Inc	1993

	2	Malamed S.	Medical emergencies in the dental office	Mosby Elsevier	2007
	3	Convissar R.A. DDS	Principles and Practice of Laser Dentistry	Mosby Elsevier	2010